

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот
за адаптација на Кратовска куќа со староградска профана архитектура од 19 век
“Куќа на ул. Митко Каленински бр.5, Кратово”**

Проект за адаптација на Кратовска куќа со староградска профана архитектура од 19 век во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ е на туристичкиот потенцијал на општина Кратово преку адаптација и ревитализација на “Куќа на ул. Митко Каленински бр.5, Кратово“ која ќе се пренамени за туристички цели како преноќиште, во автентичен традиционален староградски амбиент.

Здружението на граѓани Куќата на Соколови, во рамки на апликацијата, подготви **План за управување со локалитет на културно наследство** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз културното наследство од проектните активности за реконструкција и адаптација на “Куќа на ул. Митко Каленински бр.5, Кратово” во Кратово. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

Електронската верзија од Планот за управување со локалитет на културно наследство, за проектот е достапна на следниве веб страни:

Општина Кратово: www.opstinakratovo.gov.mk

Центар за развој на североисточен плански регион: www.northeast.gov.mk

Проектна канцеларија www.lrcp.mk

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: www.tourismmacedonia.gov.mk

Печатена верзија од Планот за управување со локалитет на културно наследство е достапна на следните локации:

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)
Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје
Телефон: 02 32 53 818
Експерт за културно наследство: м-р Славе Младеновски
Е-маил: slave.mladenovski@lrcp.org.mk
2. Здружение на граѓани Куќата на Соколови
Адреса: „Јосиф Даскалов“, бр.5 Кратово
Телефон: 071 225 985
Одговорно лице: Татјана Јаневска
Е-маил: janevska_t@hotmail.com

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Планот за управување со локалитетот на културно наследство доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Планот за управување со локалитетот на културно наследство.

(дата на објава: 07.07.2020 година).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Планот за управување со локалитетот на културно наследство “Куќата на Соколови“ Кратово, да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Здружението Куќата на Соколови и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број:

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата

Име и презиме*

Контакт информации*

E-mail:

Телефон:

Коментар:

Потпис: <hr/>	Дата: <hr/>

* Информациите во полињата не се обврзувачки